



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**15/2014**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2)Адреса:**ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 38**

I.1.4)Интернет адреса:**www.addelpro.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Анета Тодоровска**Адреса на е-пошта:**aneta.todorovska@addelpro.mk**Телефон/Факс:**3226072/5113 545**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изготвување , дизајнирање и одржување на WEB SITE на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост -Скопје

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**300.000,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.7**

Информатички и поврзани услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга – Изготвување , дизајнирање и одржување на WEB SITE на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост -Скопје согласно техничката спецификација.

II.5)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
во тендерската документација

ДЕЛ IV:ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

ДЕЛ V:АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**27.10.2014 во 12.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**30 денови**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**24-10-2014 15:30**

V.2)Дополнителни информации:

дополнителни информации на тел 3231-117

V.3)Датум на објава:**16-10-2014**